

Унапредување на влијанието врз животната околина во производство на ПЕТ претформи



Износ на
кредитот

€ 349,000

Вредност на
грантот

€ 52,350

Усогласување
со ЕУ
Директиви

Регулативи за
безбедност на
храна, отпад и
здравје и
безбедност

Инвестиција
во

Машина за ПЕТ
претформи/
Машина за калапи
со дувалки - Bway 5-
10 / 2K

Заштеда на
енергија и
намалување
на GHG

166 MWh/год
39 тониCO2/год

Консултанти за имплементација



БАС Тути Фрути е компанија лоцирана во Скопје и основана во 1992 година. Таа произведува ПЕТ претформи и шишиња за домашен и меѓународен пазар. Тековно, околу 50% од производството на компанијата е предвидено за пазарите во Албанија и Косово.

Погоните на компанијата содржат производство на ПЕТ претформи (калапи со вбригување), претформи со дувалки и формирање шишиња (калапи со дувалки).

Друштвото е сертифицирано според глобалниот стандард BRC/ IOP за пакување и материјали за пакување и работи согласно националните и ЕУ стандарди за пластични материјали во контакт со храна.

Новата машина со дувалки и алатката за ПЕТ претформи / калапи намалува генерирање отпад. Условите за безбедност и здравје при работа се унапредени, а процесот е сега целосно автоматизиран на тој начин елиминирајќи го ризикуиот од повреди. Покрај ова, се постигна и значително намалување на бучавата.

Инвестицијата го унапредува квалитетот на производи, како и конзистентноста на квалитетот на производи. Новите алатки / калапи за ПЕТ претформи ја намалуваат варијацијата во димензии на претформите, унапредувајќи го учиниот во низа на опремата, овозможувајќи ѝ на компанијата да го зголеми извозот.

Друштвото доби бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% грант, како готовински поврат после успешната верификација на проектот, а сите финансирани од Европската Унија.

Сега, со инвестицијата компанијата се усогласува со широк спектар на стандарди, воедно:

- Регулотива (ЕС) бр. 852/2004 за хигиена на прехранбените производи;
- Регулотива (ЕК) бр. 1935/2004 - материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна и наменети да ги укине Директивите 80/590/ЕЕЗ;
- Регулотива на Комисијата (ЕУ) бр. 10/2011 од 14 јануари 2011 година за пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храна;
- Директива 2006/42/ЕК за машинство, и изменување и дополнување на Директивата 95/16/ЕК (преработена);
- Директива 2008/98/ЕК за отпад.